



Адреса: “Широк Сокак” 60; 7000 Битола; Македонија
Лиценца – “А” категорија; тел: 047/228-185; 075/416-177



РИМ

1 ден (сабота – 29.12.2018): БИТОЛА

Состанок на групата на паркингот пред спортската сала „Младост“ во 11.30 часот. Поаѓање за Италија преку Драч или Игуменица во 12.00 часот. Денско и ноќно патување со кратки попатни одмори. Пристигнување во Драч или Игуменица и сместување на траект. Планирано поаѓање за Бари околу 22.00 часот.

2 ден (недела – 30.12.2018): БАРИ – РИМ

Пристигнување во Бари во утринските часови. Продолжување на патот за Рим. Пристигнување во Рим околу 16.30 часот. Сместување во хотел. Во вечерните часови можност за прошетка низ Рим – Колосеумот, Фонтана ди Треви, Шпанските скали. Враќање во хотелот во доцните вечерни часови. **Ноќевање.**

3 ден (понеделник – 31.12.2018): РИМ – ВАТИКАН

Појадок. После појадокот организиран разглед на Ватикан и Рим со стручен водич. Факултативна посета на Ватиканските музеи и Сикстинската капела. Разгледот продолжува со посета на базиликата „Св.Петар“, Кастел Сан Анџело, Пантеонот (Храмот на сите богови), Пјаца Навона, Шпанските скали, Фонтана Ди Треви... Во попладневните часови враќање во хотел. Вечерта спектакуларен дочек на Новата Година на плоштад. **Ноќевање.**

4 ден (вторник – 01.01.2019): РИМ

Појадок. По појадокот – време за разглед и прошетки низ Рим и уживање во празничната атмосфера: Колосеумот, Римскиот Форум (стариот град), Кампидолио, плоштадот Пјаца Венеција... Во вечерните часови враќање во хотелот. **Ноќевање.**

5 ден (среда – 02.01.2019): РИМ – БАРИ

Појадок. По појадокот – одјавување од хотелот и заминување за Бари. Попатна посета на трговски центар. Пристигнување во Бари и трансфер на брод. Планирано поаѓање за Игуменица или Драч околу 19:00 часот.

6 ден (четврток – 03.01.2018): БИТОЛА

Во утринските часови патувањето продолжува кон Битола. Пристигнување во Битола во пладневните часови.

Цена на аранжманот: 13.840,00 денари

- Доплата за еднокреветна соба: 30% од износот на аранжманот

Начин на плаќање: 30 % од износот при резервација – готовински или со платежни картички. Останатиот износ до полната цена на аранжманот – готовински или со платежни картички, 7 дена до поаѓање или на одложено плаќање на еднакви месечни рати.

Цената на аранжманот вклучува:

- Автобуски превоз на горенаведената релација
- 3 ноќевања со појадок во Рим во хотел со 3*
- разглед на Рим со стручен водич
- бродски превоз (дек-седишта) на релација Драч или Игуменица – Бари и обратно
- организација, водство и реализација на аранжманот

Цената на аранжманот не вклучува:

- билетите за метро во Рим (1,5€ по лице од правец)
- задолжителна туристичка такса, по лице, на ден (се плаќа на рецепција во хотел)
- доплата за бродска кабина
- посета на Ватиканските музеи со влезница и стручен водич – 40€
- патничкото осигурување

Напомена: За реализација на овој аранжман, потребен е **минимум од 40 патници**, во спротивно, крајниот рок за известување околу евентуален отказ на аранжманот е најкасно 5 дена пред датумот на поаѓање. Организаторот на патувањето го задржува правото за измена на редоследот на поедини содржини во програмата.

Со оваа програма важат Општите услови на т.а. ТЕО ТРАВЕЛ и СКТМ.